


# ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ



## Забелешка

- Научен Одбор за истражување, образование, управување со проекти, етика, квалитет, евроинтеграција, меѓународна соработка и кризен менаџмент и Менаџер за квалитет кои во органограмот се под надлежност на директорот не преставуваат организациона единица со извршители и истите ќе бидат лица номинирани со одлука на директорот а со работни места во одделенијата.